



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Раконисите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 15 јуни 1979
С к о п ј е
Број 20 Год. XXXV

Претплатата за 1979 година изнесува 500 динари. Овој број чини 8 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

261.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 24 мај 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Поради истекот на мандатот се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Економскиот факултет во Скопје:

Даница Поповска,
Слободан Чекезов, и
Вите Исјановски.

II. За претставници на општествената заедница во Советот на Економскиот факултет во Скопје се именуваат:

Слободанка Чадиговска, професор во Економското училиште „Моша Пијаде“ — Скопје,
Петко Гашевски, директор на Љубљанската банка филијала — Скопје, и

Васил Андонов, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1319
24 мај 1979 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р. Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

262.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 24 мај 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Поради истекот на мандатот се разрешува претставникот на Општествената заедница во Советот на Филолошкиот факултет во Скопје,
Џевад Гега.

II. За претставник на општествената заедница во Советот на Филолошкиот факултет во Скопје се именува

Чедомир Груевски, советник во Републичкиот секретаријат за наука и образование.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1320
24 мај 1979 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р. Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

263.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 24 мај 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ФИЛОЗОФСКО-ИСТОРИСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Поради истекот на мандатот се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Филозофско-историскиот факултет во Скопје

Видое Видичевски.

II. За претставник на општествената заедница во Советот на Филозофско-историскиот факултет во Скопје се именува

Михаило Поповски, општествено-политички работник во Републичката конференција на ССРМ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1321
24 мај 1979 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р. Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

264.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 24 мај 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО СТРУМИЦА

I. Поради истекот на мандатот се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Вишата земјоделска школа во Струмица Томе Николов.

II. За претставник на општествената заедница во Советот на Вишата земјоделска школа во Струмица се именува

инж. агр. Владо Котев, делегат во Соборот на здружениот труд во Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1322

24 мај 1979 година

Скопје

Претседател

Претседател

на Соборот на здружениот труд, на Собранието на СРМ,

инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р.

Претседател

на Општествено-политичкиот собор,

Ката Лахтова, с. р.

265.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор одржани на 24 мај 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО БИТОЛА

I. Поради истекот на мандатот се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Педагошката академија во Битола

Милка Хаџи Илиоска, и Анастас Костојчиновски.

II. За претставници на општествената заедница во Советот на Педагошката академија во Битола се именуваат:

Милисав Ристевски, делегат во Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, и

Ѓорѓи Лумбуровски, секретар на Општинската конференција на ССРМ — Битола.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1323

24 мај 1979 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,

Претседател на Собранието на СРМ,

инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р.

Претседател

на Општествено-политичкиот собор,

Ката Лахтова, с. р.

266.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор одржани на 24 мај 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО ШТИП

I. Поради истекот на мандатот се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Педагошката академија во Штип:

Дафинка Мијовска, и

Јордан Митрушев.

II. За претставници на општествената заедница во Советот на Педагошката академија во Штип се именуваат:

Симеон Филиповски, член на Извршниот совет на Собранието на општина Винаца, и

Димитар Василев, директор на Осумгодишното училиште „Славчо Стојменски“ — Штип.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1324

24 мај 1979 година

Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,

Благоја Талески, с. р.

Претседател

на Соборот на здружениот труд,

инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател

на Општествено-политичкиот собор,

Ката Лахтова, с. р.

267.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор одржани на 24 мај 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ВИШАТА ШКОЛА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТНИЦИ ВО СКОПЈЕ

I. Поради истекот на мандатот се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Вишата школа за социјални работници во Скопје

Слободан Арсов.

II. За претставник на општествената заедница во Советот на Вишата школа за социјални работници во Скопје, се именува

Живко Наумовски, началник на Стручната служба на Републиката интересна заедница за вработување на град Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1325
24 мај 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

268.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор одржани на 24 мај 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО БИТОЛА

I. Поради истекот на мандатот се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Вишата земјоделска школа во Битола:

Ацко Китановски, и

Борис Обедниковски.

II. За претставници на општествената заедница во Советот на Вишата земјоделска школа во Битола се именуваат:

Душко Стоев, секретар на Републичкиот одбор за земјоделство при Сојузот на синдикатите на Македонија, и

инж. агр. Димитар Димевски, шеф на развојната служба при ЗИК „Пелагонија“ — Битола.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1326
24 мај 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

269.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор одржани на 24 мај 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА РАДИОЛОГИЈА

I. За претставници на општествената заедница во Работничкиот совет на ООЗТ Институт за радиологија во Скопје се именуваат:

д-р Босилка Шахпазова, заменик претседател на Самоуправната интересна заедница за здравство и здравствено осигурување на град Скопје, и

Ферид Тахир, член на Претседателството на Општинскиот совет на Сојузот на синдикатите на општина „Центар“, директор на ООЗТ „Славија“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1327
24 мај 1979 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

270.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор одржани на 24 мај 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА

За претставници на општествената заедница во Работничкиот совет на ООЗТ Институт за радиотерапија и онкологија во Скопје, се именуваат:

д-р Томе Дериевски, радиолог во Медицинскиот центар во Битола,

Никола Гашовски, технолог-металург во Топилницата за олово и цинк „Злетово“ — Титов Велес.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1328
24 мај 1979 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

271.

Врз основа на член 17 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74 и 42/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор одржани на 24 мај 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ИНСТИТУТ ВО СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Советот на Економскиот институт во Скопје, се именуваат:

Бошко Макревски, претседател на Извршниот совет на Собранието на општина „Кисела Вода“ — Скопје,

Љубе Целевски, директор на СОК за град Скопје, и

Иван Јорданов, делегат во Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, претседател на Извршниот совет на Собранието на општина Кочани.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1329
24 мај 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

272.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор одржани на 24 мај 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ВО СКОПЈЕ

I. Поради истекот на мандатот, се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци во Скопје:

Евгенија Соларска,
Љубомир Симеонов,
Тешик Кадриу,
Ратко Димовски, и
Миле Алексовски.

II. За претставници на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци во Скопје, се именуваат:

Арифџи Фета, член на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,
Василие Поцеф, педагог во Центарот за социјална работа во Скопје, и
Гуро Ефтимов, инспектор во СВР — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1330
24 мај 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

273.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор одржани на 24 мај 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН СЛУХ ВО СКОПЈЕ

I. Поради истек на мандатот, се разрешуваат претставниците на општествената заедница во работната заедница на Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух во Скопје:

д-р Богдан Бараковски,
Ратка Крстевска,
Регип Османи,
Павле Рибарски, и
Богољуб Вељановски.

II. За претставници на општествената заедница во работната заедница на Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух во Скопје се именуваат:

Раде Атанасовски, секретар на Сојузот на глувите и наглувите на Социјалистичка Република Македонија, и

Исмет Куртагич, дефектолог во Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1331
24 мај 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

274.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор одржани на 24 мај 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА СПЕЦИЈАЛНИОТ ЗАВОД ДЕМИР КАПИЈА

I. Поради истекот на мандатот се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Специјалниот завод Демир Капија:

Елена Стоилова,
Киро Миовски,
Ристо Паланов,
Васка Мишевска и
Стево Димитров.

II. За претставници на општествената заедница во Советот на Специјалниот завод Демир Капија се именуваат:

д-р Димитар Ефински, директор на Заводот за ментално здравје во Скопје, и

ГАФУР ДЕРВИШИ, делегат во Собранието на Републичката интересна заедница за вработување, вработен во Општинскиот совет на Сојузот на синдикатите во Тетово.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1332
24 мај 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

275.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор одржани на 24 мај 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА СО ОШТЕТЕН СЛУХ ВО БИТОЛА

I. Поради истекот на мандатот се разрешува претставникот на општествената заедница во работната заедница на Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух во Битола:

д-р Круме Соколовски.

II. За претставник на општествената заедница во работната заедница на Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух во Битола се именува

Никола Батевски, член на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, лекар, вработен во Медицинскиот центар во Прилеп.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1333
24 мај 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

276.

Врз основа на член 7, став 3 од Законот за Центарот за странски јазици во Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 27/65) Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор одржани на 24 мај 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ВО СКОПЈЕ

I. Поради истекот на мандатот се разрешуваат претставниците на општествената заедница во работната заедница во Центарот за странски јазици во Скопје:

Владимир Трајковски,
Борис Чаловски,
Јосиф Милевски,
Оливера Гиновска и
Мухарем Вишко.

II. За претставници на општествената заедница во работната заедница на Центарот за странски јазици во Скопје се именуваат:

Ахмет Хајдари, професор во гимназијата „Зеф Љуш-Марку“ во Скопје,

Ратка Крстевска, стручен соработник во Секретаријатот за кадровски прашања на ИС на Собранието на СРМ, и

Ванчо Шеќериноски, вработен во Републичката заедница за економски односи со странство.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1334
24 мај 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

277.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор одржани на 24 мај 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ — СКОПЈЕ

I. Поради истекот на мандатот се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци во Скопје:

Стојна Попчева,
Никола Вардарски,
Нурие Кадриу и
Миле Јакоски.

II. За претставници на општествената заедница во Советот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци во Скопје се именуваат:

Петре Спасеновски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Чаир во Скопје, и

Беџети Хабил, член на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, вработен во Медицинскиот центар во Тетово.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1335
24 мај 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

278.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор одржани на 24 мај 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ДОМОТ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА ВО БИТОЛА

I. Поради истекот на мандатот се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола:

Ајро Руждие,
Ружа Блажеска,
Пандора Иваноска, и
Слободан Тасевски.

II. За претставници на општествената заедница во Советот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола се именуваат:

Радмила Милуновиќ, виша медицинска сестра во Училиштето за медицински сестри во Битола, и
Павлина Василева, член на ИС на Собранието на општина Битола.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1337
24 мај 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

279.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 36/76) Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор одржани на 24 мај 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОНКУРСНИТЕ КОМИСИИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗБОР НА ДЕКАНИ И ДИРЕКТОРИ НА ВИСОКООБРАЗОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ

За претставници на општествената заедница во конкурсните комисии за изготвување на предлози за избор на декани, директори во следните високо образовни организации се именуваат:

— декан на Географскиот факултет во Скопје:
Никола Куциновски, директор на Работничкиот универзитет „Кочо Рацин“ — Скопје,

Томе Тренивски, секретар на Претседателството на општинската конференција на ССРМ „Гази Баба“ Скопје,

— декан на Филолошкиот факултет во Скопје:
Вељо Теодосиевски, самостоен советник во Собранието на Социјалистичка Република Македонија,
Идриз Идризи, претседател на Општинската конференција на ССРМ — Тетово,

— декан на Правниот факултет во Скопје:
Димитар Герасимовски, директор на Центарот за идеолошко политички студии во Скопје,
Живко Трајковски, секретар на Стопанската комора на Македонија,

— декан на Филозофско-историскиот факултет во Скопје:

Жамила Колономос, член на Советот на Републиката,

Цавид Беговски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,

— декан на Економскиот факултет во Прилеп:
Кирил Алексоски, делегат во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија,

Даути Инајет, член на ЦК СКМ, претседател на Општинската конференција на ССРМ — Струга,
— директор на Универзитетскиот центар за биолошки и био-технички науки во Скопје:

Даница Поповска, претседател на Комисијата за претставки и поплаки на ЦК СКМ,

Никола Горичан, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,

— директор на ООЗТ — Клиника за ендокринологија и болести на метаболизмот во Скопје:

Душко Гиговски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,

Михаило Доревски, член на Извршниот совет на Собранието на општина „Центар“ — Скопје,

— директор на ООЗТ — Клиника за кардиологија во Скопје:

д-р Димитар Котевски, делегат во Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,

д-р Илија Кувенциев, член на Извршниот совет на Собранието на град Скопје и секретар на Секретаријатот за здравство,

— директор на Педагошката академија „Климент Охридски“ во Скопје:

Рамазан Балаж, советник на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија,

Спирко Спировски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,

— Колегијален работоводен орган на ООЗТ — Институт за радиотерапија и онкологија во Скопје:

д-р Павлина Поповска, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, и

Владо Поповски, член на Секретаријатот на РК на ССРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1338

24 мај 1979 година

Скопје

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

280.

Врз основа на член 49 и 50 од Деловникот на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 24 мај 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА ИНДУСТРИЈА, ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДЕЖНИШТВО И СООБРАКАЈ НА СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

I. Поради презафатеност се разрешува претседателот на Одборот за индустрија, енергетика, сообраќај и градежништво на Соборот на здружениот труд

Јордан Сребренев

II. За претседател на Одборот за индустрија, енергетика, градежништво и сообраќај на Соборот на здружениот труд се избира

Стојо Милковски, член на Одборот и досегашен заменик на претседателот на Одборот.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1339

24 мај 1979 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**

281.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 11 јуни 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од казната се прости на:

1. Димче Борис Талевски, од Битола,
2. Ацо Илија Јорданов, од Титов Велес.

II

Изречената казна затвор во траење од 8 месеци се намали за 4 месеци на:

1. Али Метуш Алиев, од с. Сарај.

III

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 6 месеци на:

1. Станислав Еврем Младеновиќ, од с. Славујевац,
2. Драги Михајло Прчески, од с. Буково,
3. Мехмед Реџо Хамурлиќ, од Колонија Радушја,
4. Хасан Мехмед Туралиќ, од Штип.

IV

Неиздржаниот дел од изречената казна се намали за 1 година на:

1. Ванчо Душан Стојановски, од Делчево.

V

Неиздржаниот дел од изречената казна се намали за 9 месеци на:

1. Драгољуб Стамен Димитриевски, од с. Луке.

VI

Неиздржаниот дел од изречената казна се намали за 12 месеци на:

1. Страшо Виктор Попоски, од Прилеп.

VII

Неиздржаниот дел од изречената казна се намали за 18 месеци на:

1. Секип Зенул Зенули, од с. Групчин.

VIII

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Миле Васил Димитровски, од с. Брусник,
2. Владо Христо Крстевски, од Ресен.

IX

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Муртеза Мурат Зачески, од Охрид.

X

Изречената казна затвор во траење од 8 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Борис Илија Јорданов, од Титов Велес.

XI

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Алексо Богдан Стојаноски, од с. Десово.

XII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Глигор Јован Младеновски, од с. Владимирowo,
2. Димитри Славе Тушкаловски, од с. Велгошти,
3. Хасан Руфат Арслан, од Скопје.

XIII

Изречената казна затвор во траење од два месеца се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Кирил Сотир Гулевски, од Прилеп,
2. Сибе Исмаил Толуми, од Дебар,
3. Хашим Рушад Вејсели, од Скопје.

XIV

Неиздржаниот дел од казната затвор се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Косте Серафин Наумовски, од с. Подмоље,
2. Тодор Божин Пепов, од Скопје.

XV

Мерката на безбедност одземање на возачка дозвола се прости на:

1. Борис Лазар Николовски, од с. Горно Лакочереј.

XVI

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-477

11 јуни 1979 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

282.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за основање на организација за приредување игри на среќа („Службен весник на СРМ“, бр. 46/72), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСНИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЛНИТЕ НА СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНИТЕ ДЕЈНОСТИ И ЗА РАЗВИТОК НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ВО 1979 ГОДИНА

1. Делот од приходот на организацијата на здружен труд за приредување игри на среќа — Лотарија на Македонија, наменет за финансирање на социјално-хуманитарните дејности и за развото на физичката култура, се распределува:

(во динари)

а) За социјално-хуманитарните дејности	14.330.000
1) Сојуз на здруженијата на борците од НОБ на СРМ	1.480.000
2) Првен крст на Македонија	
— за редовна дејност	1.800.000
— за изградба на работни простории на социјално-хуманитарните организации	5.000.000
— за спроведување на активностите на Меѓународната година на детето „ОН-79“	150.000
— за опремување на планинарската спасувачка служба	100.000
3) Сојуз на друштвата за помош на ментално недоволно развиените лица на СРМ	1.000.000
4) Сојуз на слепите на СРМ	1.000.000
5) Сојуз на глувите и наглувите на СРМ	1.000.000
6) Сојуз на трудовите инвалиди на Македонија	400.000
7) Совет за грижи и воспитување на децата на СРМ	500.000
8) Сојуз за спорт и рекреација на инвалидите на СРМ	300.000
9) Народна техника на СРМ	200.000
10) Сојуз за борба против алкохолизмот и наркоманијата на СРМ	300.000
11) Здружение на дистрофичарите на СРМ	200.000
12) Сојуз на цивилните инвалиди од војната	300.000
13) Сојуз на друштвата на дефектолозите на СРМ	100.000
14) Здружение на социјалните работници на СРМ	100.000
15) Здружение на клубовите на лекувани алкохоличари на СРМ	100.000
16) Друштво на дијабетичарите на СРМ	300.000
б) За развото на физичката култура	17.611.000

- | | |
|--|------------|
| 1) Сојуз на физичката култура на Македонија | 1.761.000 |
| 2) Самоуправни интереси заедници на физичката култура на општините | 15.850.000 |
| в) За Фудбалскиот сојуз на Југославија за користење на календарот на натпреварувањето (10% од планираниот промет на спортската прогноза) | 7.200.000 |

2. Средствата од точката 1 под б) Лотаријата на Македонија ќе ги уплатува: 10% на Сојузот на физичката култура на Македонија за изградба на деловна зграда и 90% на самоуправните интересни заедници за физичка култура во општините, сразмерно на учеството во остварената уплата на спортската прогноза, кои ќе се користат за изградба, опремување и за инвестиционо и тековно одржување на објектите за физичка култура.

3. Доколку Лотаријата на Македонија не го оствари финансискиот план за 1979 година во целина, на организациите од точката 1 на оваа одлука ќе им бидат сразмерно намалени средствата утврдени со одлуката за ист процент за кој е намалено остварувањето на финансискиот план.

4. Доколку Лотаријата на Македонија оствари приход поголем од износот утврден со финансискиот план за 1979 година, разликата на повеќе остварениот приход нема да се распределува на корисниците од точката 1 под а) туку ќе се издвои на посебна евидентна сметка кај Лотаријата на Македонија како нераспределен износ, кој ќе се распредели во наредната година за намените што ќе бидат дополнително определени, а за корисниците од точките 1 од б) разликата на повеќе остварениот приход ќе се распредели според нивното учество во распределбата на средствата определена со оваа одлука.

5. Лотаријата на Македонија е должна сразмерниот дел од приходот што ќе го остварува во текот на годината да им го уплатува на корисниците од оваа одлука најдоцна до 15-ти во месецот за изминатиот месец.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1049/1
31 мај 1979 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

283.

Врз основа на член 5, а во врска со член 3, став 2 од Законот за условите и начинот на користење на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 18/76 и 30/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

Член 1

Од средствата на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди, се доделу-

ваат средства во износ од 25.000.000 динари на општините во кои организациите на здружен труд од областа на земјоделството претрпеле штета од елементарни непогоди.

Средствата на солидарноста од став 1 на овој член им се доделуваат на општините и тоа:

1. Општина Битола	9.100.000 динари
2. „ Прилеп	5.600.000 „
3. „ Ресен	2.800.000 „
4. „ Скопје	2.200.000 „
5. „ Неготино	2.100.000 „
6. „ Св. Николе	2.300.000 „
7. „ Радовиш	650.000 „
8. „ Дебар	250.000 „

Член 2

Средствата на солидарноста општините од член 1 на оваа одлука ќе ги распределат на основните организации на здружениот труд од областа на земјоделството според критериумите што ќе ги определат собранијата на општините

Член 3

Средствата на солидарноста се доделуваат без обврска на враќање.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1052/1
31 мај 1979 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

284.

Врз основа на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 20/78) и член 169, став 3 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ — СИЛОСЕН СМЕСТУВАЧКИ КАПАЦИТЕТ ОД 6.000 ТОНИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА СОНЧОГЛЕДОВО СЕМЕ ВО АТАРОТ НА С. ПРОЕВЦЕ ВО ОПШТИНА КУМАНОВО

1. Се утврдува локација на инвестиционен објект — силосен сместувачки капацитет од 6.000 тони за складирање на сончогледово семе на кп. 934/2 во К. О. Проевце, општина Куманово, во смисла на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот приказ издаден од Собранието на општината Куманово (локација бр. 39/П од 18. XII. 1978 година во размера 1:1.000), кој се наоѓа во Републичкиот секретаријат за урбанизам.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1096/1
31 мај 1979 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

285.

Врз основа на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 20/78) и член 169, став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ — ПАТ ОД I РЕД ПРИЛЕП — БИТОЛА, ДЕЛНИЦА ОД КМ. 1 + 363,50 ДО КМ. 21 + 700 НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ПРИЛЕП

1. Се утврдува локација на инвестиционен објект — пат од I ред Прилеп — Битола, делница од км. 1 + 363,50 до км. 21 + 700 на подрачјето на општината Прилеп, во смисла на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот приказ (ситуација на трасата на патот во размер 1:50.000), кој се наоѓа во Републичкиот секретаријат за урбанизам.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1097/1
31 мај 1979 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

286.

Врз основа на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 20/78) и член 169, став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ — ФАБРИКА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОВОШЈЕ ВО АТАРОТ НА С. ЦАРЕВ ДВОР НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА РЕСЕН

1. Се утврдува локација на инвестиционен објект на подрачјето на општината Ресен, во смисла на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот приказ (геодетска подлога на локацијата во размер 1:500), кој се наоѓа во Републичкиот секретаријат за урбанизам.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1136/1
31 мај 1979 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

287.

Врз основа на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 20/78) и член 169, став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ — ДВ 110 kV КОЧАНИ — КАМЕНИЦА ОД ТС 110/35/10 kV „КОЧАНИ“ ДО ТС ВО КАМЕНИЦА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНИТЕ КОЧАНИ, ВИНИЦА И ДЕЛЧЕВО

1. Се утврдува локација на инвестиционен објект — ДВ од 110 kV Кочани — Каменица, од ТС 110/35/10 kV „Кочани“ до ТС во Каменица, на подрачјето на општините Кочани, Винаца и Делчево, во смисла на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот приказ (ситуацијата на трасата на ДВ 110 kV Кочани — Каменица, во размер 1:50.000), кој се наоѓа во Републичкиот секретаријат за урбанизам.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1095/1
31 мај 1979 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

288.

Врз основа на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 20/78) и член 169, став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ — РУДНИК „РЖАНОВО“ СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ: ТС 110/35/6 kV МАГАЗИН ЗА ЕКСПЛОЗИВ И ДРУГИ НАДЗЕМНИ И ПОДЗЕМНИ ОБЈЕКТИ НА ПРОСТОРОТ ОПФАТЕН СО КООРДИНАТИТЕ НА ТОЧКИТЕ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 И 8 НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ

1. Се утврдува локација на инвестиционен објект — Рудник „Ржаново“ со придружни објекти: ТС 110/35/6 kV, магазин за експлозив и други надземни и подземни објекти на просторот опфатен со координатите на точките:

1. Северозапад	y = 7.581.200	x = 4.560.300
2. Север	y = 7.583.100	x = 4.561.800
3. Североисток	y = 7.584.075	x = 4.561.000
4. Исток	y = 7.584.950	x = 4.558.750
5. Југоисток	y = 7.585.500	x = 4.555.500
6. Југозапад	y = 7.584.350	x = 4.555.050
7. Југозапад	y = 7.583.450	x = 4.556.450
8. Запад	y = 7.582.400	x = 4.558.400

на подрачјето на општината Кавадарци, во смисла на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот приказ (геодетска подлога, во размер 1:10.000), кој се наоѓа во Републичкиот секретаријат за урбанизам.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1093/1
31 мај 1979 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

289.

Врз основа на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 20/78) и член 169, став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ — ДВ 110 КV РАДОВИШ — БЕРОВО ОД ТС „РАДОВИШ“ ДО ТС „БЕРОВО“ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНИТЕ РАДОВИШ И БЕРОВО

1. Се утврдува локација на инвестиционен објект ДВ од 110 кV Радовиш — Берово, од ТС „Радовиш“ до ТС „Берово“ на подрачјето на општините Радовиш и Берово, во смисла на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот приказ (ситуација на трасата на ДВ 110 кV Радовиш — Берово, во размер 1:50.000), кој се наоѓа во Републичкиот секретаријат за урбанизам.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1094/1

31 мај 1979 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

290.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за заштита на семејството чиј хранител е на задолжителна воена служба („Службен весник на СРМ“, бр. 44/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИМОТНИТЕ УСЛОВИ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО НА ХРАНИТЕЛОТ НЕМААТ СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ

I

Висината на имотните услови од член 2 на Законот за заштита на семејството чиј хранител е на задолжителна воена служба се усогласува со движењето на порастот на трошоците за живот во однос на 1978 година и се смета дека членовите на семејството на хранителот немаат сопствени средства за издржување ако:

1. Личниот доход од земјоделска дејност не изнесува повеќе од 255 динари месечно по член на семејството;

2. Личниот доход од работен однос и другите редовни приходи не изнесуваат повеќе од 510 динари месечно по член на семејството; и

3. Збирот на месечниот износ од точките 1 и 2 не изнесува повеќе од 510 динари месечно по член на семејството.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-940/1

10 мај 1979 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

291.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за прекршоците („Службен весник на СРМ“ бр. 47/74 и 13/78), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ ЗА МАЛОЛЕТНИЦИ

1. Казнено-поправен дом за малолетници да се изгради во Тетово на локација што ќе ја определи Извршниот совет на Собранието на општина Тетово.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-937/1

17 мај 1979 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

292.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. Се именува за помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи МИЛЕ НОВАКОВСКИ, секретар на Комисијата на Претседателството на Сојузот на синдикатите на Југославија за општествено економски развој и тековна политика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1155/1

31 мај 1979 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

293.

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за филмот („Службен весник на СРМ“ бр. 44/75), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА КИНОТЕКАТА НА СР МАКЕДОНИЈА

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Работната заедница на Кинотеката на СР Македонија, поради истечување на времето на кое се именуваат, на:

- Миле Белдедовски
- Најден Настев
- Димитар Тодоровски

II. За членови на Работната заедница на Кинотеката на СР Македонија, се именуваат:

1. Зоран Вангелов, главен уредник на РТВ Скопје
2. Кирил Темков, асистент на Филозофско-историски факултет во Скопје

3. Тодор Талевски, заменик на директорот на Архивот на Македонија.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-959/1

27 април 1979 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

294.

Врз основа на член 18 од Законот за данок на доход на организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 47/73, 11/74, 15/76 и 44/77), републичкиот секретар за финансии донесува

У П А Т С Т В О ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

1. Во Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 29/76, 28/77, 35/78 и 9/79), во образецот „ПДЗ“ во редниот број 2, по алинеја еден се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

— „дел од доходот за работната заедница (р. бр. 55 од образецот Деловен резултат во текот на годината = Биланс на успехот)“ и

— „издвоени средства за солидарноста“.

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1315/1

24 мај 1979 година

Скопје

Републички секретар
за финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

295.

Врз основа на одредбите од член 43 став 1 од Општествениот договор за заедничките основи и мерила во усогласувањето на самоуправното уредување на односите во распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 41/77), Заедничката комисија за општествено договарање, заедно со Службата на општественото книговодство во СР Македонија, го донесува следното

У П А Т С Т В О ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ И ЧИСТИОТ ДОХОД И РАСПРЕДЕЛБАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ

1. Во Упатството за следење на примената на самоуправните спогодби за заедничките основи и мерила за распоредување на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи („Службен весник на СРМ“, бр. 1/79), во точката 4 зборовите „и тоа образецот ПС-1 во три примероци и образецот ПС-2“ се бришат.

2. Во Пресметката за распоредување на чистиот доход за периодот од 1. I. до ———— 19—— година на образецот ПС-1 во редниот број 2 бројката „69“ се брише;

— во редниот број 6 во заградата пред бројката „70“ се става бројката „69 +“;

— во редниот број 7 во заградата по бројката „77“ се додаваат бројките „+ 77а + 77б“;

— во редниот број 8 пред зборот „чист“ се додава зборот „распореден“;

— во редниот број 11 во заградата зборовите „27 односно 56“ се заменуваат со бројката „33“;

— во редниот број 12 во текстот зборот „вкаликуирани“ се брише, а во заградата бројките „29 односно 58“ се заменуваат со бројката „35“;

— по редниот број 12 во пресметката се додава реден број 13 кој гласи: „13. Исплатен чист личен доход (вкупно ред. бр. 4 до 7 од посебните податоци)“;

— редните броеви „13, 14, 15 и 16“ стануваат редни броеви „14, 15, 16 и 17“, а редните броеви 17 и 18 се спојуваат во реден број 18 кој гласи „18. Планирана акумулација — средства за унапредување и проширување на материјалната основа на трудот и на резервите“;

3. Во пресметката за примена на мерилото од самоуправната спогодба за распоредување на остварениот чист доход во пресметковниот период, во редниот број 1 по зборовите „лични доходи“ се додаваат зборовите: „(се пренесува на реден број 1 од пресметката за распоредување на чистиот доход)“;

— во редниот број 5 зборовите во заградата „ред. бр. 79 минус дел од ред. бр. 85 од Б. У. кој се однесува на непокриените лични доходи“ се заменуваат со зборовите: „ред. бр. 85 од Б. У. = збир на редните броеви од 1 до 4“;

4. Во Објаснувањето за начинот на искажувањето на податоците во Пресметката за распоредувањето на чистиот доход во образецот ПС-1 во точката 1 ставот 2 се менува и гласи: „Во случаите кога остварениот чист доход е помал од износот на делот на чистиот доход за лични доходи според мерилото предвидено во самоуправната спогодба, на редниот број 1 се искажува најмногу до износот на остварениот чист доход“;

— во точката 2 зборовите „редните броеви 68 и 69“ се заменуваат со зборовите „редниот број 68“;

— во точката 6 пред бројката „70“ се додава бројката „69“;

— во точката 7 зборовите „редниот број 77“ се заменуваат со зборовите „редните броеви 77, 77а и 77б“;

— во одредбата на точката 8 зборовите „чистиот доход“ се заменуваат со зборовите „распоредениот чист доход“;

— точката 11 се менува и гласи: „На редниот број 11 се искажуваат просечно користените деловни средства кои се внесуваат од редниот број 33 од образецот — Посебни податоци кон деловниот резултат во текот на годината — Биланс на успехот“;

— точката 12 се менува и гласи: „На редниот број 12 се искажува просечниот број на вработени врз основа на часови на работа кој се внесува од редниот број 35 од образецот Посебни податоци кон деловниот резултат во текот на годината — Биланс на успехот“;

— по точката 12 се додава нова точка 12а која гласи: „На редниот број 13 се искажува исплатениот чист личен доход кој претставува збир на редните броеви 4, 5, 6 и 7 од образецот Посебни податоци кон деловниот резултат во текот на годината — Биланс на успехот“;

— во точката 13 бројката „13“ се заменува со бројката „14“;

— точката 16 се менува и гласи: „Износот на редниот број 5 од пресметката за примена на мерилото се внесува од редниот број 85 од образецот Деловен резултат во текот на годината — Биланс на успехот и претставува збир на редните броеви од 1 до 4 од пресметката“.

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Претседавач
на Заедничката комисија за
општествено договарање,
Аспарух Каневче, с. р.

Бр. 997/1

7 јуни 1979 година

Скопје

296.

Брз основа на член 158 став 5 од Законот за средното образование („Службен весник на СРМ“ бр. 24/70, 39/71, 5/73, 17/74, 4/77 и 9/77) се објавува извод од Регистарот на верифицираните училишта за средно образование

ИЗВОД

од Регистарот на верифицираните училишта и други организации за средно образование во СР Македонија

Р. бр.	Назив на училиштето (организацијата)	Седиште	Насока
1	2	3	4
1.	Гимназија „Ацо Русковски“	Берово	гимназиска, текстилна и дрвопреработувачка
2.	Гимназија „Браќа Миладиновци“	Битола	гимназиска
3.	Гимназија „Јосип Броз Тито“	Битола	гимназиска
4.	Електромашински училишен центар „Гуро Салај“	Битола	електро, металска и енергетска
5.	Училишен центар за образование стручни кадри „Кочо Рацин“	Битола	автосообраќајна, текстилна и градежна
6.	Земјоделско училиште „Борис Кидрич“	Битола	општа насока
7.	Економско училиште „Јане Сандански“	Битола	економска
8.	Медицинско училиште	Битола	медицинска
9.	Музичко училиште	Битола	музичка
10.	Гимназија „Гоце Делчев“ и земјоделски паралелки	Валандово	гимназиска и земјоделска
11.	Гимназија „Ванчо Прке“ со металски паралелки	Виница	гимназиска и металска
12.	Училишен центар „Јосиф Јосифовски — Свештарот“	Гевгелија	гимназиска, металска, електро и угостителска
13.	Гимназија „Панче Поповски“	Гостивар	гимназиска
14.	Училишен центар „Злате Малакоски“	Гостивар	металска, електро и неметалска
15.	Економско училиште „Чеде Филиповски“	Гостивар	економска
16.	Училишен центар за средно образование „Крсте П. Мисирков“	Демир Хисар	гимназиска, а ракувачи на рударски машини и текстилна подготвителен период
17.	Гимназија „Здравко Чочковски“	Дебар	гимназиска
18.	Гимназија „Методи Митевски-Брицо“	Делчево	гимназиска и угостителска, а металска подготвителен период
19.	Гимназија „Јосип Броз Тито“	Кавадарци	гимназиска
20.	Училишен центар за насочено образование	Кавадарци	електро, металска и рударска, а металуршка подготвителен период
21.	Мелиоративно-лозарско училиште „Тошо Велков — Попето“	Кавадарци	лозаро-винарска и мелиоративна
22.	Шумарски училишен центар „Иво Рибар — Лола“	Кавадарци	шумарска
23.	Центар за средно образование „Мирко Милески“	Кичево	гимназиска, рударска, металска, економска и енергетска
24.	Гимназија со економски паралелки „Љупчо Сантов“	Кочани	гимназиска и економска
25.	Електро-машински училишен центар „Тошо Викентиев“	Кочани	електро, металска, автосообраќајна и графичка
26.	Гимназија „Митко Пенџуклиски“	Кратово	гимназиска
27.	Гимназија „Моша Пијаде“	Крива Паланка	гимназиска и текстилна, а металска подготвителен период
28.	Училишен центар „Наум Наумовски — Борче“	Крушево	гимназиска и златаро-филигранска
29.	Училишен центар за средно образование	Куманово	поледелска, земјоделска механизација, металска, економска, гимназиска, трговска и услужни дејности, а сообраќајна подготвителен период
30.	Училишен центар за средно образование „Вељко Влаховиќ“	Македонски Брод	гимназиска и дрвопреработувачка
31.	Училишен центар за средно образование „Јосип Броз — Тито“	Неготино	гимназиска и прехранбена
32.	Гимназија со економски паралелки „Климент Охрид Охридски“		гимназиска, економска и медицинска

1	2	3	4
33.	Електро-машински училишен центар „Тито“	Охрид	електро и металска
34.	Угостителско училиште „Ванчо Питошески“	Охрид	угостителска
35.	Гимназија „Мирче Ацев“	Прилеп	гимназиска
36.	Електро-машински училишен центар „Ристо Ристески — Ричко“	Прилеп	металска, електро и енергетска
37.	Хемиско-технолошки училишен центар — пре-хранбена насока „Борка Талески“	Прилеп	прехранбена
38.	Техничко дрвопреработувачко училиште „Трајко Бошковски — Тарцан“	Прилеп	дрвопреработувачка
39.	Тутунско училиште „НХ Орде Чопела“	Прилеп	тутунска
40.	Земјоделско училиште со практична настава с. Славеј	Прилеп	поледелска
41.	Економско училиште „Кузман Јосифовски — Питу“	Прилеп	економска
42.	Трговски училишен центар „Трети ноември“	Прилеп	трговска
43.	Медицинско училиште — акушерски смер	Прилеп	медицинска
44.	Индустриски училишен центар „Илија Игески — Цветан“	Прилеп	текстилна и рударска
45.	Центар за спроведување обука за одбрана и заштита „Лазо Филиповски Лавски“	и Прилеп	противпожарна (за возрасни)
46.	Центар за средно образование „Наум Наумов-ски — Борче“	Пробиштип	гимназиска, рударска, геолошка, ракувач на рударски машини, а металуршка подготвителен период
47.	Гимназија „Коста Сусинов“	Радовиш	гимназиска, а рударска подготв. период
48.	Училишен центар за средно образование „Јосип Броз Тито“	Ресен	гимназиска, поледелска и овоштарска
49.	Гимназија „Кочо Рацин“	Св. Николе	гимназиска
50.	Училишен центар за занимања во земјоделието	Св. Николе	поледелска и земјоделска механизација
51.	Гимназија „Цветан Димов“	Скопје	гимназиска
52.	Гимназија „Горѓи Димитров“	Скопје	гимназиска
53.	Гимназија „Јосип Броз — Тито“	Скопје	гимназиска
54.	Гимназија „Орце Николов“	Скопје	гимназиска
55.	Гимназија „Раде Јовчевски — Корчагин“	Скопје	гимназиска
56.	Гимназија „Никола Карев“	Скопје	гимназиска
57.	Гимназија со економски паралелки „Кочо Рацин“ во Горче Петров	Скопје	гимназиска и економска
58.	Гимназија „Браќа Миладиновци“ во Драчево	Скопје	гимназиска
59.	Гимназија „Зеф Љуш — Марку“	Скопје	гимназиска
60.	Електромашински училишен центар „Никола Тесла“	Скопје	електро, металска и енергетска
61.	Центар за образование при рудници и желе-зарница „Скопје“	Скопје	металска и металуршка
62.	Средно стручно училиште за одделни занимања од металска и електро струка „Коце Металец“	Скопје	електро и металска
63.	Градежно-машински центар за образование на кадри во градежништвото	Скопје	градежна и градежна механизација
64.	Градежен училишен центар „Здравко Цветковски“	Скопје	градежна и геодетска
65.	Хемиски училишен центар „Марија Кири Склодовска“	Скопје	хемиска
66.	Дрвопреработувачко училиште „Димитрије Туцовиќ“	Скопје	дрвопреработувачка
67.	Автосообраќаен училишен центар „Боро Петрушевски“	Скопје	автосообраќајна
68.	Угостителско училиште со практична обука	Скопје	угостителска
69.	Средно стенодактилографско училиште	Скопје	стенодактилографска
70.	Економско училиште „Борис Кидрич“	Скопје	економска и управна
71.	Економско училиште „Моша Пијаде“	Скопје	економска
72.	Трговски училишен центар	Скопје	трговска

1	2	3	4
73.	Медицински училишен центар „Д-р Панче Караџов“	Скопје	медицинска
74.	Музичко-балетски училишен центар	Скопје	музичка и балетска
75.	Училиште за применета уметност	Скопје	применета уметност
76.	Училишен центар за занимања „Димитар Влахов“	Скопје	текстилна, графичка, стакларска, услужни дејности, прехранбена, кожарска, гумарска, преработка на хартија и хемиска
77.	Училиште за физичка култура „Методија Митевски — Брицо“	Скопје	физичка култура
78.	Училишен центар на железничарите	Скопје	металска и сообраќајно-комерцијална
79.	Работнички универзитет „Кочо Рацин“ а) Машинско-техничко училиште за заварувачи; б) Економско училиште; в) Училиште за образование техничари од противпожарна насока	Скопје	електро, металска и противпожарна (за возрасни)
80.	Центар за стручно образование при Заедницата за вработување	Скопје	електро, металска, противпожарна и прехранбена
81.	Училиште за занимања при Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид	Скопје	преработка на пластика и картонажа и манипулант на телефонски центри
82.	Центар за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух	Скопје	металска, графичка, градежна, текстилна и услужни дејности
83.	Гимназија „Браќа Миладиновци“	Струга	гимназиска
84.	Градежен училишен центар „Нико Нестор“	Струга	градежна, геодетска, а металска и текстилна подготвителен период
85.	Училиште за занимања при Заедницата за вработување	Струга	металска и текстилна
86.	Гимназија „Јане Сандански“	Струмица	гимназиска
87.	Земјоделско училиште „Димитар Влахов“	Струмица	поледелска, а прехранбена подготвителен период
88.	Училишен центар за електро и металска струка „Никола Карев“	Струмица	електро, металска, а текстилна и керамичка подготвителен период
89.	Економско училиште „Вељко Влаховиќ“	Струмица	економска
90.	Училиште за занимања од текстилна и неметалска насока при Работничкиот универзитет	Струмица	неметалска и текстилна
91.	Гимназија „Кирил Пејчиновиќ“	Тетово	гимназиска
92.	Текстилен училишен центар	Тетово	текстилна
93.	Средно медицинско училиште за медицински техничари	Тетово	медицинска
94.	Училишен центар за образование стручни кадри во стопанството „Моша Пијаде“	Тетово	поледелска, земјоделска механизација, автосообраќајна и трговска, а прехранбена и угостителска подготвителен период
95.	Гимназија „Кочо Рацин“	Т. Велес	гимназиска и медицинска
96.	Хемиско-технолошко-техничко училиште „Борис Кидрич“	Т. Велес	хемиско-технолошка и металуршка
97.	Економско училиште „Јовче Тесличков“	Т. Велес	економска
98.	Училишен центар за средно образование „Коле Т. Велес Неделковски“	Т. Велес	електро, металска, текстилна, неметалска и угостителска
99.	Гимназија „Славчо Стоименски“	Штип	гимназиска
100.	Електро-машински училишен центар „Коле Нехтегин“	Штип	електро и металска
101.	Текстилен училишен центар	Штип	текстилна
102.	Училиште за медицински сестри и акушерки	Штип	медицинска
103.	Музичко училиште	Штип	музичка

СОДРЖИНА

Страна

261.	Одлука за разрешување и именување претставници на Општествената заедница во Советот на Економскиот факултет во Скопје — — — — —	525	279.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во конкурсните комисии за изготвување на предлози за избор на декани и директори на високо-образовни организации — — — — —	530
262.	Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Филолошкиот факултет во Скопје — — — — —	525	280.	Одлука за разрешување и избор на претседател на Одборот за индустрија, енергетика, градежништво и сообраќај на Соборот на здружениот труд — — — — —	531
263.	Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Филозофско-историскиот факултет во Скопје — — — — —	525	281.	Одлука за помилување на осудени лица — — — — —	531
264.	Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Вишата земјоделска школа во Струмица — — — — —	525	282.	Одлука за определување на корисниците и износите на средствата за финансирање на целите на социјално-хуманитарните дејности и за развиток на физичката култура во 1979 година — — — — —	532
265.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Педагошката академија во Битола — — — — —	526	283.	Одлука за користење на средствата на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди — — — — —	533
266.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Педагошката академија во Штип — — — — —	526	284.	Одлука за утврдување локација на инвестиционен објект — силосен сместувачки капацитет од 6.000 тони за складирање на сончогледово семе во атарот на с. Проевце во општина Куманово — — — — —	533
267.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Вишата школа за социјални работници во Скопје — — — — —	526	285.	Одлука за утврдување локација на инвестиционен објект — пат од I ред Прилеп — Битола, делница од км 1 + 363,50 до км 21 + 700 на подрачјето на општината Прилеп — — — — —	534
268.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Вишата земјоделска школа во Битола — — — — —	527	286.	Одлука за утврдување локација на инвестиционен објект — фабрика за преработка на овошје во атарот на с. Царев Двор на подрачјето на општината Ресен — — — — —	534
269.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во Работничкиот совет на ООЗТ Институт за радиологија — — — — —	527	287.	Одлука за утврдување локација на инвестиционен објект — ДВ 110 KV Кочани — Каменица од ТС 110/35/10 kV „Кочани“ до ТС во Каменица на подрачјето на општините Кочани, Винаца и Делчево — — — — —	534
270.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во Работничкиот совет на ООЗТ Институт за радио-терапија и онкологија — — — — —	527	288.	Одлука за утврдување локација на инвестиционен објект — Рудник „Ржаново“ со придружни објекти: ТС 110/35/6 kV магазин за експлозив и други надземни и подземни објекти на просторот опфатен со координатите на точките 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на подрачјето на општината Кавадарци — — — — —	534
271.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на Економскиот институт во Скопје — — — — —	528	289.	Одлука за утврдување локација на инвестиционен објект — ДВ 110 kV Радовиш — Берово од ТС „Радовиш“ до ТС „Берово“ на подрачјето на општините Радовиш и Берово — — — — —	535
272.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Соборот на работните луѓе на Заводот за здружување, воспитување и образование на деца и младинци во Скопје — — — — —	528	290.	Одлука за усогласување на имотните услови под кои се смета дека членовите на семејството на хранителот немаат сопствени средства доволни за издржување — — — — —	535
273.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Работната заедница на Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух во Скопје — — — — —	528	291.	Одлука за определување на локација за изградба на казнено-поправен дом за малолетници — — — — —	535
274.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Специјалниот завод — Демир Капија — — — — —	529	292.	Решение за именување помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи — — — — —	535
275.	Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Работната заедница на Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух во Битола — — — — —	529	293.	Решение за утврдување престанување на функцијата членови и за именување членови на Работната заедница на кинотеката на СР Македонија — — — — —	535
276.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во работната заедница на Центарот за странски јазици во Скопје — — — — —	529	294.	Упатство за дополнување на Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружен труд — — — — —	536
277.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје — — — — —	530	295.	Упатство за изменување и дополнување на Упатството за следење на примената на самоуправните спогодби за заедничките основи и мерила за распоредување на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи — — — — —	536
278.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола — — — — —	530	296.	Извод од Регистарот на верифицираните училишта и други организации за средно образование во СР Македонија — — — — —	537